



ГОДИНА 10 БРОЈ 3

VOX dentarii

ДЕКЕМВРИ 2015

ИНФОРМАТОР НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

**20 ГОДИНИ
СТОМАТОЛОШКА
КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА**

BIOHORIZONS®


Честит јубилеј 20 години

Зоната на Laser-Lok® создава биолошка херметизација преку сврзно-ткивниот спој и со тоа ја заштитува гребенската коска




Конусната внатрешно хексагонална врска е колор кодирана за брза идентификација и лесен избор на соодветната компонента


Електронската микроскопија покажува дека сврзно-ткивните влакна се цврсто сраснати и преплетени со Laser-Lok® зоната



Компресивниот навој создава исклучителна примарна стабилност во споредба со стандардните импланти



Електронската микроскопија покажува дека коската цврсто се прикрепува кон Laser-Lok® микроканалите



BIOHORIZONS®

 **Vesica**
implanti.mk

02 6156000
070 377720

info@vesica.mk

www.implanti.mk
www.vesica.mk



СТОМАТОЛОШКА
КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА

Јубилејот како повод

Почитувани колешки и колеги,

Чест е, истовремено и задоволство, да го споделиме заедничкото чувство на свечениот момент по повод Јубилејот т.е. 20-годишнината од формирање на Стоматолошката комора, професионално, независно и еснафско здружение на стоматолозите на Македонија.

Овој пат ќе си дозволам куса хронологија на почетоците, расцвот и развојот на ова заедничко тело.

Да се потсетиме токму преку Комората се реализираат потребите и обврските на стоматолозите кои примарно се насочени кон унапредување на професионалното знаење, примена на најновите сознанија во практиката и исполнувањето на надградба преку различни облици на едукација.

Независно почетоци се зајминати во далечната 1995 година, кога докторите по стоматолозија се одвојува од Лекарската комора на Македонија и основаа своја асоцијација-Стоматолошка комора. Споро, но темелно, Комората се дооформила и надградила, т.е. добила јавни овластувања по однос на издавање лиценци на дипломирани доктори по стоматолозија, продолжување и обновување на лиценци, организација на конитинираната стоматолошка стручна едукација, спроведување стручен испит за доктори на стоматолозија и оние кои студирале и завршиле во странство.

Од активностите важни за Комората посебно за обележување е 2004 година, кога Комората се прикажа како организатор на Балканскиот конгрес на стоматолозите - BaSS, кога е нотифицирано дојдојќи најмасовно присуство на докторите по стоматолозија од целиот регион. Таа година зајочна процесот на приватизацијата во примарната стоматолошка заштита, каде Комората имаше клучна улога. Проектот на приватизацијата продолжи и во наредните две години, а Комората беше партнер на Министерството

спроведувајќи ја приватизацијата во секундарната дејност. Навистина, сериозни и одговорни задачи на кои требаше да се одговори. Надградувајќи се и дооформувајќи се во своите активности, помеѓу членовите во Комората јасно беше дека потребно е информирање на стоматолошките кадри за се што се случува во еснафот. Во 2006 година, скромно излезе од печат првиот број на главното гласило на стоматолозите "Инфо", подоцна преименувано во "Информатор", а од 2014 познато како "Vox Dentarii".

Пет години подоцна, активна е меѓународната соработка со коморите кои имаат јавни овластувања, а Стоматолошката комора стана член на заедницата K4 (Асоцијација на комори од регионот од Словенија, Хрватска и Босна и Херцеговина).

Денес, Комората може да се истакне преку соработката со Турската и Бугарската генерална асоцијација којашто е официјализирана со потпишани договори во 2015 година.

Истиот пат, вреди да се напомене најорото што го вложи Комората успевајќи да стане неофицијална членка во Централната европска генерална асоцијација (CED), во која членуваат само комори и асоцијации на земји кои се членки на Европската Унија.

Почитувани колеги, после оваа куса хронологија, ќе се согласите со мене дека Комората има сериозни задачи и големи обврски кон сите нас - стоматолозите кои сме срдечни на нејзиното постоење. Од наш агол гледано, вечниот стремеж на стоматолозите да го здружат и унапредат своето знаење е реализирано преку Комората. Преиспитојте ги многу задачи, обврски и активности кои сите заедно ќе успееме да ги осигуриме во иднина.

Сега ќе ми дозволиете, во мое и Ваше име, да го честитам Јубилејот и да посакам уште многу успешни денови поминаат заедно.

Сосема за крај, Среќни новогодишни и божиќни празници, здравје и успеси во Новата 2016, Ви посакувам Вам и на Вашите семејства.

Со почит,

Проф. д-р Мирјана Појовска,
Главен и одговорен уредник

Издавачки совет:

проф. д-р Владимир Поповски
д-р Петре Саздов, д-р Аријан Даци, д-р Милан Камчев, д-р Марија Андоновска, д-р Елена Ангелеска Пешевска, д-р Лидија Поповска, д-р Благоја Даштевски, д-р Горан Тодоровиќ, д-р Јасна Џајковска, д-р Александар Илиев, д-р Горан Ивановски, д-р Агим Назири

Главен и одговорен уредник:

проф. д-р Мирјана Поповска

Заменици на главниот и одговорен уредник:

проф. д-р Цена Димова
науч. сораб. д-р Вера Радојкова - Николовска

Уредувачки одбор:

д-р Дијана Трелавиќ (Словенија), д-р Сеад Реџепагиќ (БиХ), д-р Наташа Јакоба (Србија), д-р Васка Вандевска-Радуновиќ (Норвешка), д-р Ана Ангелова Волпони (УК), д-р Кристина Попова (Бугарија), д-р Розарка Будина, д-р Чилијана Тоти (Албанија), д-р Владимир Поповски, д-р Даница Поповиќ-Моневска, д-р Лидија Поповска, д-р Недим Касами, д-р Џељал Ибраими (Р.Македонија)

Подготовка, компјутерска и графичка обработка:

Ристе Недановски, Јасминка М Јанева, Октај Омерагиќ

Издавач:

Стоматолошка комора на Македонија
Ул: „Огњан Прица“ бр. 1/4-5
1000 Скопје
Тел: 02/ 32 46 851; 32 46 852
факс: 02/ 32 46 850
Жиро - сметка: 300000000477179
Депонент: Комерцијална Банка АД Скопје
ЕДБ: 4030996268633
www.stomatoloskakomora.org

Излегува 3 пати годишно во тираж:
3.500 примероци

Рекламен простор:

1. Надворешна корица 500 еур.
2. Прва страница (ЛОГО). 400 еур.
3. Втора и претпоследна страница (корица) 400 еур.
4. Внатрешна страница. 300 еур.
5. Закуп на втора рекламна страна. . . 300 еур.

Плаќањето се врши врз основа на доставени фактури во денарска противредност, според средниот курс на НБРМ на денот на фактурирање. СКМ не е обврзник за ДДВ.

5 ЛУБИЛЕЈ

Свечено одбележана 20-годишнината од основањето на Стоматолошката комора на Македонија

10 ИНТЕРВЈУ

Проф. д-р Драгољуб Велевски: Комората веќе е етаблирана и докажана институција

13 АКТУЕЛНО

Капитациониот бод за матичните стоматолози зголемен 14 проценти
Олеснета казнената политика на Фондот за матичните стоматолози

16 СОРАБОТКА

Раководството на Комората оствари средба со највисоките претставници на CED
Потпишан Договор за соработката со Бугарската дентална асоцијација

23 АПОЛОГИЈА

20 години Стоматолошка комора на Македонија

28 СОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОГИЈА

Примена на диодниот ласер Expert/Master lase 980nm (приказ на случаи)
Нов модалитет за локална хемостаза - HemCon Dental Dressing
Bulk-Fill композити наменети за постериорни реставрации

СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ

39 Естетски реставрации со нанокompозит предизвик за целосна дентална естетика (клинички случаи)

Данило Крстевски, Ивона Ковачевска, Катерина Спасовска, Дубравка Ангелиќ

43 Менаџмент на хиподонција на латерални инцизиви

Катерина Спасовска, Данило Крстевски, Дубравка Ангелиќ

46 Значењето на денталната грижа кај пациенти со таласемија

Силвана Синокаповска, Цена Димова

Свечено одбележана 20-годишнината од основањето на Стоматолошката комора на Македонија



На 11 декември 2015 година во “Музејот на македонската борба за државност и самостојност”, во Скопје, со свечена Академија се одбележа 20-годишнината од основањето на Стоматолошката комора на Македонија. Многубројните присутни, меѓу кои беа вицепремиерот за економски прашања и министер за финансии - Зоран Ставревски, министерот за здравство - Никола Тодоров, директорот на Фондот за здравствено осигурување - Сашо Стефаноски, деканите на стоматолошките факултети, претседателите на Лекарската комора и Фармацевтската комора на Македонија,

професорите д-р Кочо Чакалароски и д-р Бистра Ангеловска, претседателите на стручните стоматолошки друштва и здруженија и други гости ги поздрави потпретседателот на Комората, м-р.д-р Марија Андоновска, која им се заблагодари што одвоиле време за заеднички да се одбележи големиот Јубилеј на Комората. Академијата беше отворена со куса уметничка програма по која следеше обраќањето на претседателот на Стоматолошката комора, проф.д-р Владимир Поповски.

“Ја имам таа чест како претседател на Стоматолошка комора на Македонија да ви се обратам на овој важен ден и да го споделам со вас своето големо задоволство – 20 години од постоењето на нашата институција. Секако, може сите да се согласиме дека тоа е голем период во кој е испишувана историјата на Комората. Историја која заедно ја градевме сите овие години и успеавме да изградиме институција со изградена позиција во системот на институциите на државата”, истакна професор Поповски.

Претседателот им се заблагодари на сите свои претходници, на професор Велевски - првиот претседател, кој со домаќинско работење успеал да го купи првиот простор на Комората во период кога членувањето во неа не беше обврска туку доброволно и кога ниту ед-





Средба со Претседателот Иванов

Делегација на Стоматолошката комора, предводена од претседателот проф. д-р Владимир Поповски, оствари средба со Претседателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов. На средбата стана збор за стоматолошката дејност во земјава, а во рамките на одбележување на Јубилејот на Претседателот Иванов му беше врачена Плакета на Стоматолошката комора на Македонија за поддршката што во изминатиов период тој и ја дава на Комората и нејзините активности.

кционирањето на институцијата. Според него, сегашното раководство вложило многу енергија во продлабочување на соработката со Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување и, во таа смисла, дека успеало да ги отвори вратите кои тешко се отвораат

“Би ги истакнал проширувањето на листите на услуги од примарно и секундарно ниво кои до пред извесно време, со години на назад, беа шкрти и секако не беа во прилог на фелата. Од институциите се реализираше долгоочекуваното зголемување на капитациониот брод, Фондот ги намали казнените одредби и сл. Сакам да потенцирам дека соработката со Министерството и Фондот е на навистина завидно ниво, за што им благодарам за разбирањето што го имаат за барањата и сугестиите поставени од докторите на стоматологија”, објасни претседателот.

Тој потенцираше дека со тимското работење Комората на многу повисока позиција од порано и дека ја гради својата иднина во соработка со сите сродни институции во државата, факултетите, друштвата и здруженијата и другите комори....

“Денес, континуираната стручна едукација успеавме да ја дисперзираме низ државата, а на членството да му понудиме избор од многу стручни собири на различни теми. Секако сакам да ја потенцирам нашата меѓународна активност со сите оние потпишани договори за размена на стручни и научни искуства со: коморите од веќе етаблираната асоцијација на четирите комори од регионот К4, CED (Европската асоцијација на дентални асоцијации и комори), со Асоцијацијата на Бугарија, на Албанија и многу други. Тука се и активностите кои се дел од секојдневното функционирање на СКМ (стручниот надзор, издавањето на лицен-

на друга комора немала свои простории. На професор Царчев, во чие време се напишани првите подзаконски акти без кои Комората немаше да добие јавни овластувања.

“Јавните овластувања за првпат почнаа да се имплементираат во периодот на професор Ванковски, кога за полагање на стручниот испит се воведо компјутерски ситем што беше новина на пошироко ниво. Преку периодот на професор Накова до ден денешен”, нагласи проф. Поповски, додавајќи “Комората е наша. Ние го создаваме и градиме нејзиниот углед. Ние имаме обврски кон нашата институција, а уживаме и права од членувањето во неа. Тоа е таа спрега која нè прави да бидеме сериозен орган во општеството”.

Имајќи ги предвид барањата од членството, како што кажа професор Поповски, иако Комората прави многу, има уште многу да се сработи, а особено знаејќи го фактот дека промените во Македонија понекогаш знаат да одат бавно.

Претседателот истакна дека смета дека компактоста на членството е клучна за фун-

ците, испитните сесии), коишто се одраз на нашата стручност и ефикасност”, нагласи професор Владимир Поповски.

“Драги колеги, промените се болни за сите страни. Колегите се нестрпливи и нив сè им изгледа дека е лесно решливо. Пациентите, од друга страна, имаат дијаметрално различни барања од колегите. А, ние сите знаеме дека проблемите во стоматологијата ги решаваат институциите кои имаат своја поента. Нивната цел е создавање на нов имиџ за државата во која општа слика ние сме само монистра од еден дел. Освен тоа, правната регулатива која лично нè засега, не ја носиме ние во Комората, неа ја гласаат на собраниска седница заедно со постојателите останати закони и точки. Наша задача и цел е да инсистираме институциите да го увидат проблемот и да сфатат дека решението е добро за сите страни. И, општо, дека такво решение е успех за севкупната клима во државата во овој сегмент”.

Како што објасни професор Поповски, институциите имаат строго дефинирани правила кои се на граница од непроменливост. Законите се премногу шкрти за маневрирање и се испречуваат како тешка можност да се издејствува некоја рационална одлука. Но, истакна тој, дека не треба да забораваме дека сме земја која работи на законодавството постојано и истото го креира според условите и законитостите препознатливи за ЕУ а, според него, и целта на Р. Македонија е интеграција во едено понапредно опкружување.



“Ако е некаква утеха, нашата приказна не е уникатна, таа е повеќе или помалку слична во сите земји на Југоисточна Европа. Срцето на стариот континент сега работи како кај 20-годишен човек, забрзано, заинтересирано и со адолесцентни потешкотии во созревањето. Настаните си течат секој ден, а ние трчаме да фатиме чекор со напредниот свет. Пречките и предизвиците нè прават отпорни, издржливи и упорни во остварување на целта”, рече претседателот на Комората.

“Сакам да споделам и дека она што отпрвин, поради функцијата што ми беше доделена, за мене беше како нужност - подигнувањето на општата клима за нашата фела, својот примат на прва идеја мораше да го дели со фактот дека сега работењето на седниците на Извршен одбор или Собрание ми претставува задоволство и го доживувам како да се биде во друштво со моите блиски со кои другарски ги изнаоѓаме можните решенија. Искрено, ова е и најнеочекуваната придобивка од функцијата претседател на Комора”, рече Поповски.

Заблагодарувајќи им се на сите кои ја поддржуваат Комората или искрено сугерирате нешто поинакво за тоа во која насока и како да дејствува, тој своето обраќање го заврши со повик дека се добредојдени сите оние кои сакаат да се вклучете во предизвикот заедно со овој тим да насликаат нова слика, преобразба во која ќе го внесат сето она што е актуелно за денешното време и, како што рече, зошто и да не, да се успееме и да се најави некоја подобра иднина за новите генерации во стоматологијата.

На присутните им се обрати и директорот на Фондот за здравство, д-р Сашо Стефаноски, кој им го честита Јубилејот на своите колеги. Притоа, тој ги истакна позитивните чекори што

Едукативни штандови



Согласно своите определби за промоција на оралното здравје Стоматолошката комора, во рамките на одбележувањето на јубилејот, на 10 декември организираше едукативни штандови на кои можеа да се добијат совети за орално здравје и се делеа материјали за орална хигиена.

Штандовите беа поставени на две локации во Скопје: плоштад „Македонија“ од 12 до 15 часот и во трговскиот центар „Сити мол“ од 18 до 20 часот. Советите ги даваа доктори на стоматологија.

Фондот ги презема во однос на стоматолошката дејност, како и на соработката со Комората во изминатиот период која, како што рече, е на едно завидно ниво.

Свое кусо обраќање на Академијата имаше и првиот претседател на Стоматолошката комора, проф.д-р Драгољуб Велески, кој откако се заблагодари за укажаната чест се осврнa на почетоците на Стоматолошката комора како самостојна институција и на нејзиното делување во тој период. Професор Велески потенцираше дека е горд на она што Комората е денес и дека е на добар пат да стане она што ваква професионална асоцијација треба да претставува.

Во рамките на свеченоста беа доделени повеќе признанија и благодарници.

СИМПОЗИУМ

„Современи стоматолошки методи и техники“



Во рамките на одбележувањето на 20-годишнината од основањето на Стоматолошката комора на Македонија, на 12.12.2015 година во хотелот „Холидеј ин“, во Скопје, се одржа симпозиум на тема „Современи стоматолошки методи и техники“.

Оваа стручна манифестација ја организираа стручните стоматолошки друштва, Македонско стоматолошко друштво и Друштво на доктори по дентална медицина на Македонија, а покровител на настанот беше Стоматолошката комора на Македонија.

На овој стручниот собир се одржаа предавања од повеќе области:

- „Импланти во естетската зона-хируршки аспекти“ (доц.д-р М. Андриќ),
- „Примена на превентивно-реставративните материјали во детската стоматологија некојаш и денес“ (проф.д-р М. Јанкуловска),
- „Примена на фиксни надоместоци во зависност од напредокот на технологијата и материјалите“ (проф.д-р Ј. Бајевска),
- „Дополнителни хируршки интервенции во имплантологијата како потреба за подобра функција и естетика“ (проф.д-р Е. Реџеп),
- „Витална пулпотомија, или-не тоа што очекувате!“ (д-р М. Чурлинов).

Собраните средства од овој исклучително посетен настан ќе бидат донирани во хуманитарни цели.

Плакети, бла

ПЛАКЕТИ

- за развој на Стоматолошката комора
Проф. д-р Драгољуб Велески (1995-1999)
Проф. д-р Миле Царчев (1999-2006)
Проф. д-р Владо Ванковски (2006-2010)
Проф. д-р Марија Накова (2010-2014)
Проф. д-р Владимир Поповски

- за развој на стоматолошката наука
Стоматолошки факултет – Скопје

- за развој на континуирана
стоматолошка едукација
Македонско стоматолошко друштво

Друштво на доктори на дентална
медицина на Македонија

Здружение на приватни здравствени
стоматолошки установи

Стоматолошко друштво на Албанците

- за соработка во К-4
Здравнишка зборница – Словенија
Стоматолошка комора на Босна и Херцеговина
Хрватска комора на дентална медицина

- за соработка и поддршка
на стоматолошката дејност

Промедика
Колгејт
Џонсон и Џонсон
Медимак
Орал Естетик
Круна МС

БЛАГОДАРНИЦИ

- за посебен придонес во развојот
на стоматолошката дејност
Д-р Сандра Ламеска (РО Кавадарци, Неготино)
Д-р Славица Димитровска (РО Кавадарци, Неготино)
Д-р Донка Јовческа (РО Охрид)
Д-р Јелена Кречо (РО Охрид)
Д-р Славе Дилевски (РО Центар)
Д-р Лирија Исајиева (РО Центар)
Д-р Анѓа Каранфиловска (РО Кисела Вода)
Д-р Тодор Бурназовски (РО Кисела Вода)
Д-р Јордан Стојаноски (РО Кисела Вода)
Д-р Панде Крајчевски (РО Битола)
Д-р Ванчо Ристевски (РО Битола)
Д-р Жанета Алексовска (РО Битола)
Д-р Владимир Хаџи Поповски (РО Битола)
Д-р Милена Митревска (РО Битола)
Д-р Љупка Гочева (РО Прилеп)
Д-р Адем Бафтири (РО Чаир, Бутел, Шуто Оризари)
Д-р Цветанка Сековска (РО Аеродром)

годарници, пофалници...

Д-р Ангелина Малинска (РО Аеродром)
 Д-р Левко Левков (РО Велес)
 Д-р Живко Ѓорѓиевски (РО Крива Паланка, Кратово, Куманово)
 Д-р Илијана Бошнаковска (РО Делчево, Берово, Пехчево)
 Д-р Наум Пашовски (РО Делчево, Берово, Пехчево)
 Д-р Верка Таковска (РО Делчево, Берово, Пехчево)
 Д-р Методи Апостолов (РО Кочани, Винаца)
 Д-р Томе Евросимовски (РО Карпош)
 Д-р Ѓорѓи Калајџиски (РО Струга)



- за развој на стоматолошката
 дејност и наука – пост хумна
 Проф. д-р Димитар Железаров

- за развој на стоматолошката
 дејност – пост хумна
 Проф. д-р Иниз Ајети

- за соработка и поддршка
 на стоматолошката дејност

Борден
 Натуралија
 Вик-дентал
 Мак Медика
 Ендомак
 Тамидентал
 Алкалоид
 Натусана
 Весика
 Дентомед – М

- за развој на стоматолошката наука
 Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
 Државен Универзитет – Тетово
 Европски Универзитет – Република Македонија

- за долгогодишна професионална
 соработка со СКМ
 Драган Ласков

- за поддршка и
 соработка со СКМ
 Национална установа ТАНЕЦ



- за врвни спортски достигнувања и
 афирмација на стоматолошката дејност

Д-р Зоран Џидров
 Д-р Евгениј Поп Ацев

ПОФАЛНИЦИ

- за развој на стоматолошката дејност
 Д-р Амет Демири (РО Тетово)
 Д-р Игор Кировски (РО Карпош)
 Д-р Божидар Секулоски (РО Прилеп)
 Д-р Веселин Петкоски (РО Прилеп)
 Д-р Мена Пејоска (РО Кичево)
 Д-р Шабан Селими (РО Кичево)
 Д-р Ангел Ангелов (РО Кочани, Винаца)
 Д-р Јелица Кртолица (РО Аеродром)
 Д-р Милан Станојковски (РО Велес)
 Д-р Ана Сотировска (РО Гостивар)
 Д-р Милаим Сејдини (РО Гостивар)
 Д-р Стојче Крстевски (РО Штип, Радовиш)
 Д-р Благој Шаклев (РО Штип, Радовиш)
 Д-р Благоја Мојановски (РО Св.Николе,
 Пробиштип, Мак.Каменица)
 Д-р Марјан Ристовски (РО Струмица)
 Д-р Верица Ристова (РО Струмица)
 Д-р Иван Севриев (РО Гази Баба)
 Д-р Стево Поп-Ристов (РО Гевгелија)
 Д-р.Билјана Гетова (РО Гевгелија)

- за најуспешни студенти

Д-р Верица Тонева (Универзитет Гоце Делчев – Штип)
 Д-р Никола Маролов (Стоматолошки факултет – Скопје)
 Д-р Мартина Јакимовска (Европски Универзитет)
 Валјет Даути (Државен Универзитет – Тетово)

ПРОФ. Д-Р ДРАГОЉУБ ВЕЛЕСКИ, ПРВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА

Комората веќе е етаблирана и докажана институција



Проф. д-р Драгољуб Велески

Професоре, Вие сте првиот претседател на Стоматолошката комора на Македонија, што денес, по 20 години, би рекле за формирањето на Комората?

На иницијатива на Лекарското друштво се постави прашањето за формирање на Комора на лекарите од Република Македонија во 1992 година. Лекарската комора имаше задача да ги анимира докторите по општа медицина и да ги вклучи во своите редови и докторите по стоматологија. Прв претседател на Лекарската комора беше проф. Дума. Јас во тоа време бев член на Извршниот одбор и ги застапував интересите на стоматолозите во таа, би рекол, комплексна организација која имаше тешка задача да ги штити и артикулира интересите на лекарите и стоматолозите. Внатре, во ваквата комплексна институција, се испреплетуваа интересите на повеќе структури од лекарската фела, општи лекари, лекари специјалисти и, секако, докторите на стоматологија. Беше многу тешко од еден ваков состав да се бара решение за посебните побарувања и интереси на стоматолозите затоа што тие беа и се поразлични и поспецифични од интересите на докторите на медицина. Инсистиравме да се започне со формирање на одделение за стоматологија во рамките на Лекарската комора, бидејќи сметав дека на тој начин ќе бидат поадекватно застапени интересите на стоматолозите. Меѓутоа, во тој временски период, овие залагања се сметаа за двојство во делувањето на Лекарската комора.

Може ли малку повеќе да ни кажете за основањето и почетоците на Стоматолошката комора на Македонија? (Комората беше асоцијација во која членувањето беше доброволно).

Откако се увиде фактичката состојба дека е најдобро во интерес на докторите по стоматологија да се формира посебно тело, посебна Комора која исклучиво ќе ги штити еснафските интереси, а со тоа и интересите на пациентите преку извршување на стоматолошките услуги, се создаде иницијатива во рамките на Здружението на стоматолози како членка на Лекарското друштво, за формирање на посебна Комора каде ќе може да се артикулираат интересите, обврските и меѓусебните релации на колегите стоматолози, а се во интерес на заштита на правата на корисниците на стоматолошките услуги. Постоене на ваков вид на Асоцијација беше и нужна реалност со оглед на тоа што во тој период се започна и со отворање на приватни стоматолошки ординации, додека останатиот поголем дел на стоматолози се уште работеше во јавниот сектор. Врз база на согледување на реалните потреби за ваков вид на еснафско здружување, од тогашното раководство на Здружението на стоматолози при Лекарското друштво се наметна идејата за формирање на Иницијативен одбор кој би подготвил терен за формирање на Стоматолошка комора на Македонија. Во Иницијативниот одбор беа застапени поистакнати доктори на стоматологија како на пример д-р.Бурназовски, д-р.Карапеев, д-р.Камчев, д-р.Илиевски и др., додека од Стоматолошките клиници како претставници влегоа ме јас и проф. Ѓоргова. Основната задача на Иницијативниот одбор беше да подготви терен за избирање на Основачко собрание на Стоматолошката комора. Најголемиот терет за подготовка на ова Собрание, од технички аспект, ми припадна мене и на проф.Ѓоргова. Со одржувањето на Основачкото собрание се поставија темелите на новата институција- Стоматолошката комора на Македонија. Веднаш после овој настан, следуваа одредување на насоките на дејствување на Комората, избирање на Извршен одбор со мене, како претседател, и генерален секретар проф.Ѓоргова. Пред нас се поставија голем број на задачи и обврски за реализација на заклучоците кои произлегоа од работата на Основачкото собрание, како на пример; подготвување на актите на Комората, регистрација на Комората во Регистарот на Асоцијации во Р.Македонија, изготвување на Регистар на доктори стоматоло-

зи, донесување на правилници за работа на Статутарната, Етичката и Правната комисија, Судот на честа, за изработка и доделување на работни лиценци и голем број други акти и нормативи. Првата работна просторија на раководството на Комората беше во просториите на денешниот УСКЦ „Св.Пантелејмон“, благодарение на тогашниот директор проф.Богдановски. Мора да се напомене дека членовите на Извршниот одбор, претседателот, секретарот и работните тела работеха на волонтерска основа без никаков надомест, со огромен ентузијазам и самопрегор, не се штедеше ни време ни енергија, се со цел да се изгради фундаментот на првата форма на коморско работење на стоматолозите во Републиката и да се трасира патот кон она што е Комората денес. Членувањето во Комората на почетокот беше на доброволна основа, подоцна Лекарската комора донесе одлука за задолжително членување, според кое се раководевме и ние. Финансирањето на Стоматолошката комора се извршуваше исклучиво од членовите, кое беше симболично и кое изнесуваше околу тогашни 10 германски марки на годишно ниво. Откако се усвоија сите акти за работа на Стоматолошката комора, се пристапи кон изготвување на нацрт - формулар за лиценца. Одговорен за дизајнот на лиценците (логото и формуларот) беше академскиот сликар Кочо Фидановски. Така беа создадени условите за доделување на првите лиценци. Оваа активност беше спроведена по градовите и општините, и колегите стоматолози се чувствуваа многу поодговорни и посигурни во извршувањето на работните задачи. Давањето на лиценците беше и дел од законската обврска на Комората. Веќе по третата година од мојот мандат, со собраните средства од членарината, го купивме и првиот работен простор со кој се создадоа скромни, но пријатни услови за административното работење на Комората. Во канцелариите се смести и севкупниот архив на Комората, регистрите и сл. Со цел да се воспостават пристојни релации меѓу Комората и државните институции, Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување, се работеше интензивно и ентузијастички. Паралелно со формирањето на Комората се појави и Здружението на приватни стоматолози, кое сметаше дека приватните стоматолози треба да имаат посебна комора, меѓутоа со еден разумен приод од страна на двете раководства, иако се работеше за различни интереси на приватните и јавните стоматолози, се донесе заклучок дека единствено преку постоечката Стоматолошка комора на Македонија како институција од национален карактер, можат заеднички да се штитат интересите на целиот еснаф. По првата година од формирањето на Комората се формираше и Иницијативен одбор за основање на Балканска стоматолошка асоцијација (BaSS) и за таа цел се одржа првиот основачки Конгрес на BaSS во Солун каде што станавме рамноправни членови во работата на оваа Балканска асоцијација.



Охрид, 2004 г. претседателот на Собранието на РМ, Љупчо Јордановски на отворањето на БАСС



Дел од еминентните гости на III. конгрес на стоматолозите на Македонија

Со оглед на законските решенија за коморско работење, регулирани во Законот за здравствена заштита, сметате ли дека Комората успева во целост да ги застапува правата на своите членови-доктори на стоматологија?

Денешната поставеност на Стоматолошката комора во однос на почетокот на нејзиното формирање е на едно повисоко ниво и нејзиното работење, како во однос на правата и обврските на Комората кон државните институции така и кон колегите стоматолози, веќе е регулирано со Законот за здравствена заштита. Во Комората, денес, се изведуваат завршните државни испити, се организираат и акредитираат разни семинари, симпозиуми, конгреси и работилници.

Како ја проценувате соработката што ја има Стоматолошката комора со Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување на РМ?

Од сето ова погоре изнесено произлегува фактот дека Комората, денес, активно учествува во едукацијата и доедукацијата на стоматолошките кадри. Сметам дека во поголема мера Комората успешно ги застапува интересите на своите членови. Во тој поглед може да се работи и понатаму, на воспоставување на многу поздравни односи и релации помеѓу Комората и државните институции, Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување, се со цел Комората да ја завземе својата заслужена позиција на адекватен партнер во креирањето на здравствените политики, избор на видови на стоматолошки услуги, нивната цена, чинењето на капитациониот бод, поделба на работните ангажмани помеѓу општите стоматолози и стоматолозите специјалисти од различни дисциплини. Постојат реални услови оваа соработка помеѓу ФЗОМ, Министерството и Комората уште повеќе да се продлабочи. Сегашното раководство успешно си ги извршува зацртаните цели, но сепак сметам дека постои простор за наметнување на уште поголемо влијание на Комората врз донесувањето на актите и нормативите поврзани со стоматолошката дејност во земјава.

Еден од најгорчливите проблеми на стоматологijата во РМ е хиперпродукцијата на кадри. Има ли решение за овој проблем?

Хиперпродукцијата на стоматолошки кадри е проблем со поодамнешна генеза, продукт на долгогодишната уписна политика и тој не се однесува само на хиперпродукција на општи стоматолози, туку и на специјалисти по одредени стоматолошки дисциплини. Тешко е со едноставни потези да се реши овој долгогодишен напластен пробем, на штета на веќе произведени кадри. Меѓутоа, за тој проблем да не продолжи и ескалира, треба да се ревидира уписната политика. Најчесто, како споредба во однос на сличноста по бројност на жители за пример се зема Словенија па така, според мене, оправдано е постоењето на еден државен и еден приватен стоматолошки факултет. Може да постои сегашниот број на факултети во земјата, но со сериозно ревидирање на уписната политика, односно генерално намалување на бројот на запишани студенти и правилна селекција на истите. Можеби во овој контекст треба да се размислува и за воведување на модел на premedical студии, така што студирањето би го продолжиле само оние кадри кои навистина имаат мотивираност, капацитет и талент. По мое мислење, стоматолошките факултети не би требало да запишуваат повеќе од триесетина студенти годишно.

Што е она на кое Стоматолошката комора на Македонија, сега веќе како изградена институција, треба да посвети посебно внимание?

Гледано од денешен аспект, Стоматолошката комора на Македонија веќе е етаблирана и докажана институција во национални рамки, меѓутоа мислам дека

се уште има простор за нејзино уште поголемо залагање во разрешување на напластените проблеми: учество во креирањето на уписната политика на факултетите, планската едукација на соодветни кадри од специјалистичките дејности, поделба на трудот на стоматолозите според едукацијата и сл.

Како член на Стоматолошката комора, како нејзин прв претседател, како човек кој целиот свој живот го поминал во едукација и формирање на нови кадри и развој на стоматолошката дејност како, според Вас, Стоматолошката комора на Македонија може повеќе да делува за интересите на своите колеги?

Со еден збор, Стоматолошката комора на Македонија, за да ги постигне своите зацртани цели и програми, мора да се перцепира од страна на Министерството за здравство како рамноправен партнер во донесувањето на законските регулативи кои се однесуваат на стоматолошката дејност. Гледано од денешен аспект и од времето кога се формираше Комората, се чини дека буџетот кој би требало да се користи за непречено давање на стоматолошки услуги е значително намален. И во таа смисла, Комората треба интензивно да работи да си го добие оној дел што и припаѓа од целокупниот буџет на Министерството за здравство на РМ. Исто така, Комората треба да креира услови за воведување на задолжителни контролни прегледи кои би имале превентивен карактер и кои од економски аспект би придонеле за заштеда на време и пари.

Очекувате ли да добиете награда од Комората, како едно признание за вашиот удел во нејзиното основање и функционирање?

Целиот свој работен век го посветив на едукација на колегите стоматолози, било да се работи за општите или специјалистичките кадри, интензивно и предано работев на унапредување на стоматолошката наука и пракса во земјава, имам објавено во домашни и странски списанија повеќе од 140 научни трудови, учествувал како поканет предавач на светски конгреси, автор сум на неколку универзитетски учебници од областа на стоматолошката протетика, сум бил ментор на специјалистички, магистерски и докторски трудови и за мене најголема награда е добриот поздрав од моите некогашни студенти, магистранти и докторанти, поздрав на уважување, почит и благодарност. Сметам дека сегашниот состав на раководните тела на Стоматолошката комора на Македонија е квалитетен, перспективен и отворен за соработка со сите комори од поранешните југословенски простори (К4 групата) и дека целиот таков разумен ангажман ќе донесе многу поквалитетни решенија за унапредување на стоматолошката дејност во Македонија. А за тоа, дали очекувам награда за мојот долгогодишен вложен труд, не би коментирал.

ОД 1 ЈАНУАРИ 2016 ГОДИНА

Капитациониот бод за матичните стоматолози зголемен 14 проценти

Капитациониот бод за матичните стоматолози од 1. 1. 2016 година ќе се зголеми од 35 на 40 денари, односно избраните стоматолози ќе добијат околу 14 % зголемување. Одлуката за зголемување на капитацијата за матични стоматолози, според објаснувањата на Фондот за здравствено осигурување, е донесена со цел да се подобри севкупната состојба во стоматолошката дејност. Идентификувани се три сегменти во кои има потреба од подобрување, а првиот од нив се однесува на финансиските средства коишто Фондот за здравство ги издвојува за примарната здравствена заштита, односно за финансирање на матичните стоматолози.

Вредноста на еден капитационен бод изнесуваше 35 денари што во практика значи дека ако еден стоматолог има 2000 пациенти, тогаш досега Фондот му исплаќал по 70.000 денари месечно на матичниот стоматолог. Со направената корекција капитациониот бод е коригиран за пет денари, односно за 14% и изнесува 40 денари. Средствата за оваа намена се обезбедени од буџетот на Фондот за 2016 година, а фискалната импликација во делот на зголемување на капитацијата за стоматолози ќе биде 75,3 милиони денари годишно.

Буџетот на Фондот за здравствено осигурување за стоматолошката дејност во 2015 година изнесуваше 524 милиони денари, а со зголемувањето од 2016 година за оваа намена се предвидени 599,3 милиони денари годишно.

Со покачувањето ќе бидат опфатени 1146 стоматолошки тимови коишто работат во 963 ординации

со кои Фондот има склучено договор во 2015 година.

“Оваа мерка ќе значи и подобрување на стоматолошката здравствена заштита на нашите осигуреници, затоа што сметаме дека матичните стоматолози ќе бидат помотивирани да се грижат за оралното здравје. Бенефитот од ова ќе го почувствуваат и 1,312.300 осигуреници кои имаат избрано матичен стоматолог. Оваа бројка на осигуреници кои имаат избрано матичен стоматолог бележи континуиран раст за што Фондот обезбедува финансиски средства. Во просек секој матичен стоматолог има по 1145 осигуреници-пациенти. По нашата одлука, која ја верификува Управниот од-

бор на Фондот, и по добивање согласност од Министерот за здравство, ќе биде објавена во Службен Весник на РМ”, објаснуваат од Фондот.

Како втор сегмент со кој ги подобрува состојбите во стоматологијата е намалувањето на казнените одредби и другите новини што се инкорпорирани во анекс - договорите за 2016 година.

Третиот сегмент што Фондот го најави е зголемувањето на платите на специјалистите стоматолози кои работат во Стоматолошкиот клинички центар, за околу 20%. Со оваа корекција тие се изедначуваат со своите колеги специјалисти од останатите клиници.

ОФИЦИЈАЛНО ТОЛКУВАЊЕ НА УЈП

Еднаш годишно проверка на фискалната апаратура без надоместок

На иницијатива на стоматолозите, а по Одлука донесена на Извршниот одбор, Комората кон крајот на октомври побара стручен став од Управата за јавни приходи околу обврската за надградување на постоечките фискални каси кои се користат во стоматолошките установи. Прашањето се наметна откако до стоматолозите стигнаа различни ставови за тоа дали е неопходно, односно законски обврзувачко, постоечките фискални апарати во ординациите еднаш годишно да ги надградуваат.

Управата за приходи до Комората упати допис со којшто се објаснува дека според Законот за регистрирање на готовински плаќања, комуникацијата и пренос GPRS и серверот на УЈП се врши преку мрежа на GPRS и мобилните оператори наменети за пренос на

податоци. За да се направи правилно евидентирање на прометот, даночниот обврзник е должен да има исправен фискален систем и опрема.

Оттука, фискалниот обврзник, како што стои во дописот од УЈП, е должен да го сервисира фискалниот систем кај овластен сервисер од кого и го набавил апаратот и еднаш годишно да прави проверка на фискалната апаратура како превентивна мерка кај овластениот сервисер без паричен надоместок. Како составен дела на фискалниот апарат е SIM-картичката од мобилен оператор и серверот на УЈП.

Сите останати побараувања, како што се функционална и техничка поддршка, поправка на опрема и сл. се уредуваат со договор помеѓу овластениот прозиводител и корисникот на фискалниот апарат.

СО НОВИОТ АНКЕС-ДОГОВОР ЗА 2016

Олеснета казнената политика на Фондот за матичните стоматолози



Измениите се резултат од долготрајната анализа и дијалог меѓу Фондот за здравство, Стоматолошката комора, Лекарската комора и Здружението на приватни лекари на Македонија

Фондот за здравствено осигурување на Македонија заедно со Стоматолошката комора, Лекарската комора на Македонија и Здружението на приватни лекари на Македонија договорија нови поволности за матичните стоматолози и лекари врз основа на кои се изготвени нови анекси на договорите за 2016 година. Измените се резултат од долготрајната анализа и дијалог со релевантните субјекти и тие се во насока на релаксирање на казнената политика, намалување на договорните казни и олеснување на секојдневното работење на матичните стоматолози и лекари.

“Целта на релаксирање на казнената политика и воведување на опомената како прва мерка е од особена важност за зајакнување на партнерските односи со матичните стоматолози и лекари. Опомената ќе замени голем дел на казни кои се изрекуваа од Фондот за технички грешки на докторите, со што сакаме да го зајакнеме партнерскиот однос со нив”, беше истакнато на заедничката прес-конференција што на 24 ноември се одржа во Фондот.

Со направените измени:

- Осум договорни казни од ¼ капитација се префрлаат во опомени. Опомената ќе важи само доколку првпат се направи повреда на договорот, а доколку тоа повторно се случи, тогаш се изрекува договорна казна и тоа во следниве случаи:

- На матичниот лекар му фали ампула или таа е со истечен рок од задолжителната ампуларна терапија.
- Доколку матичниот лекар не го извести Фондот за промена на адреса и промена на тимот во рок од 20 дена.
- Доколку здравствената установа не го почитува работното време.
- Доколку матичниот лекар заборавил да евидентира датуми на аплицирање на ампуларна терапија или пак пациентот не му се потпишал на рецептот.

„Драго ми е што денес, на овој прес излеговме со заеднички став за работи кои ги засегаат моите колеги (членовите на Комората) и задоволен сум што пред средствата за јавно информирање можам да кажам дека Фондот има вистинско разбирање за нашите проблеми.

Во изминатиов период, на реализираните работни средби меѓу Комората и ФЗОМ за Анекс-договори за 2016 година, Фондот за здравствено осигурување изнајде доблест сугестиите на стручната фела да ги преточи во пракса. Се работи за намалување на казнените одредби, како и за трансферирање на некои од казнените одредби од казни – само во опомени за ординациите и докторите.

Со измените во казнените одредби на ФЗОМ, сметам дека Ко-

- Доколку матичниот лекар не го чува образецот за избор на пациент во здравствениот картон.
- Доколку матичниот лекар погрешно пресметал и наплатил партиципација која не надминува 50,00 денари повеќе од дозволеното, во тој случај иако станува збор за незначителни средства, доволно е тие да му се вратат на пациентот.
- Доколку матичниот лекар направи техничка грешка и за лек кој е препорачан од специјалист/супспецијалист, на рецептот го згреши факсимилот (бројот на специјалистот/супспецијалистот).
- Доколку се препишат повеќе кутивчиња од лекот од максималната годишна количина, но вредноста не надминува 500,00 денари годишно.
- Намалени се три договорни казни, кои наместо 1/2 капитација од фиксниот дел се намалуваат на 1/4 капитација од фиксен дел.
- Здравствената установа ќе се казни само доколку погрешно пресметала и наплатила партиципација, 50,00 денари повеќе од дозволеното.
- На здравствената установа ќе и биде изречена казна доколку препише лекови од максимално дозволените количини, повеќе од 500 денари на годишно ниво.
- Доколку здравствената установа не презела никаква активност за комплетирање на тимот, најчесто се однесува на вработување на медицинска сестра по заминување на постоечката, во рок од 35 дена. Во тој случај здравствената установа ќе биде казнета. Напомнуваме дека ова се однесува само за намерно непреземање активност за комплетирање на тимот.
- Се бришат две договорни казни:
 - Едната е за упатување на повисоко ниво на здравствена заштита. Ова се прави бидејќи во функција е националниот сервис за закажување „мој термин“.
 - Се брише одредбата од договор со која Фондот може да изрече казна за нешто што не го предвидел.

мората успеа да даде мал учинок за едно порелаксирано функционирање на стоматолошките здравствени установи со што, нашето членство, во иднина ќе може повеќе да се фокусира на својата секојдневна пракса и пружање на поквалитетна здравствена услуга на пациентите и на личниот професионален развој.

Искрено, се надевам дека ФЗОМ и за другите проблеми, барања и сугестии од стручната фела ќе има разбирање и дека двете институции ќе продолжат да го негуваат ваквиот партнерски однос, со што придонесот за стоматолошката здравствена дејност и за задоволството кај населението, во иднина, ќе бидат и поголеми“ - , истакна претседателот на Стоматолошката комора, професор Поповски.

Породилно и долготрајно боледување

Со новиот анекс на договор е направен крупен исчекор во делот на можноста матичниот лекар да користи породилно отсуство или долготрајно боледување до 270 дена, без притоа да се грижи за состојбата на ординацијата, пациентите и медицинската сестра. Имено, од 01. 01.2016 доколку матичниот лекар не може да вработи своја замена во ординацијата, тогаш, неговата редовна секојдневна замена може да ја преземе медицинската сестра, а со тоа и да ги опслужува сите пациенти и за тоа ќе биде исплатен. Оваа измена е етичка и хумана, затоа што досега замената на матичниот лекар требаше покрај своите да ги опслужува и пациентите на лекарот кој е отсутен, без да биде платен од страна на Фондот.

Во договор со Стоматолошката и Лекарската Комора на Македонија, Фондот воведо нова договорна казна која како превентивна мерка е во функција за заштита од злоупотреба на наплата на пациентите.

- Од 1 јануари 2016 секој матичен лекар/стоматолог во примарна здравствена заштита кој незаконски ќе му наплати на пациентот, ќе треба да ги врати парите и ќе биде казнет во износ од три месечни капитации во фиксен дел (210% на ниво од капитација). Ова се однесува на здравствени услуги кои Фондот ги плаќа преку капитацијата.
- Се зголемуваме лимитот за пропишување на лекови и антибиотици од 400 на 480 денари по пен што во практиката значи послободно издавање на рецепти за хронично болните пациенти. Од 01.01.2016 година со зголемениот лимит, повеќе нема да се намалува капитацијата за прекорачување. Досега во просек секој матичен лекар можеше месечно да пропише вредност на лекови од 70.000 денари за своите пациенти, а од наредната година ќе може да пропишува лекови во вредност од 84.000 денари.
- Со посебни мерки ќе се стимулираат матичните стоматолози/лекари да одвојат време и да им укажат на пациентите кои лекови за нивната болест се без доплата. Доколку 40% од реализираните рецепти се лекови без доплата, тогаш Фондот нема да ја контролира целта - рационално пропишување на лекови и антибиотици.
- Се намалува администрацијата во делот на известување за прекин на работен однос на матичен стоматолог/лекар. Наместо да се известува и подрачната служба и централата на Фондот, од од следната година тоа ќе се прави само на едно место.

Анекс - договорите ќе се склучуваат во електронска форма, преку користење на електронскиот потпис.

ОД 18 ДО 20 НОЕМВРИ ВО БРИСЕЛ

Раководството на Комората оствари средба со највисоките претставници на CED

Претставниците на CED ги посочија насоките по кои треба да се движи СКМ, а се договори и рамката за идна соработка и размена на информации. Се усогласи и начинот на користење на документите на работните групи и телата на CED се до моментот на приемот на СКМ во Советот



Претседателот, проф.д-р Владимир Поповски и претседателот на Извршниот одбор, д-р Маријан Денковски, од 18 до 20 ноември годинава, на покана на Директориумот на CED, а со препорака на стоматолошките асоцијации на Словенија и Бугарија, ја претставија Стоматолошката комора на Македонија пред најпрестижната организација од областа на денталната медицина во Европа, CED (Совет на доктори на дентална медицина на Европа).

Активностите во Брисел започнаа на 18 ноември кога СКМ имаше засебен состанок со раководството на CED заедно со Комората по дентална медицина на Федерацијата БиХ. Професор Поповски со презентација ја претстави СКМ и нејзините активности пред раководството на CED и д-р Никола Шарков, кој го застапуваше Директориумот на CED. Посебен осврт и дискусија беше отворена околу актуелните проблеми на нашето членство. Презентирираниот материјал беше високо оценет од Директориумот на CED.

Од материјалот презентирани од претседателот Поповски, членките на CED се информираа дека спроведувањето на јавните овластувања на Ко-

мората во Р. Македонија е регулирано со Законот за здравствена заштита. Врз основа на овој Закон се изготвени сите подзаконски акти со коишто потесно е дефинирана правната рамка со која е опфатено функционирањето на Комората во делот на: издавањето, продолжувањето, обновувањето и одземањето на лиценците за работа на докторите по стоматологија, мерките за планско спроведување на континуираната стручна едукација, стручниот надзор врз работата на стоматолошките здравствени установи и врз работата на докторите по дентална медицина, приправничкиот стаж (пробна работа) на дипломираните стоматолози и на спроведувањето на стручниот испит за сите кои завршиле стоматолошки студии на високообразовните институции во земјава и странство. Професор Поповски пред CED ја презентираше структурната поставеност на телата и органите на Комората, правата и обврските на членовите, како и соработката на СКМ со државните институции и другите сродни организации во земјата и регионот.

На средбите, освен високите претставници на Директориумот на CED, присуствуваа и колегите од Стомато-

лошката комора на БиХ, прим.д-р Един Мухиќ и прим.д-р Бруно Бузук кои дадоа информации за работењето на својата Комора.

Вториот дел од средбите во Брисел беше посветен на поставеноста и на активности на CED со акцент на реализираните во изминатата година, како и на идните проекти.

Претставниците на CED, на двете комори, им ги посочија насоките по кои треба да се движат, а што е уште поважно се договори и рамката за идна соработка и размена на информации. Се усогласи и начинот на користење на документите на работните групи и тела на CED од страна на СКМ се до моментот на приемот на СКМ во Советот.

На 19.11.2015 се одржа неформална средба на сите делегати на CED, како и на коморите набљудувачи на CED, каде се разговараше за понатамошните билатерални соработки во разни области, како и за регулаторните тела во земјите членки на Асоцијацијата.

На 20.11.2015 година се одржа Генералното собрание на CED, на кое беа разгледувани и усвоени заклучоците и известувањата од состаноците на работните тела и групи кои се однесуваат на актуелните прашања од

областа на денталната медицина и оралното здравје, кои потоа како иницијативи и предлози се праќаат до Европската Комисија на усвојување.

Позначајни дискусии се водеа околу дефинирање на статусот и бројот на специјалности во стоматологијата, околу регулатива за стандарди за медицинска опрема за докторите по дентална медицина, комуникациските вештини, ризикот и превенцијата од инфективни заболувања и новите ма-

теријали и технологии во стоматологијата.

Делегацијата на СКМ имаше работна средба со претставниците на Германската дентална комора на која се дискутираше за нивната актуелна студија за минимални референтни цени во стоматологијата. Претставниците на двете комори се договорија Германска комора да ја достави студијата и искуствата за имплементацијата на минималните цени во практиката.



ЉУБЉАНА, 8-МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ“ НА К4

„Уметност и технологија во стоматологијата“



Осмиот меѓународен конгрес на “Нови технологии” на Асоцијацијата на комори од регионот - К4, на кој домаќин беше “Здравничка зборница” (Секторот за стоматологија), се одржа на 24 октомври 2015 во Љубљана.

Во состав на конгресните активности, традиционално се одржа и состанокот на претставниците на коморите од К4 групата. На работниот состанок на хрватската, словенечката, македонската и на Комората на БиХ, претседателите на К4 дадоа информации за коморското функционирање за секоја држава одделно. Потпретседателот на Стоматолошката комора на Македонија, м-р,д-р Марија Андоновска, ги истакна сите обврски и завршени проекти што македонската Комора ги имала за 2014 година. Претседателите на другите комори на состанокот на К4 во Љубљана, уште еднаш го нагласиле успешно организираниот Конгрес на “Нови технологии” којшто во 2014 година се одржа во Скопје. На состанокот било потенцирано дека се забележува дека делувањето на Стоматолошката комора на Македонија ги следи современите, европски текови на делување. Тие ја пофалиле работата на Стоматолошката комора на Македонија и истакнале дека принципот на работа на СКМ е мотивирачки за другите членки и дека може да се земе како урнек за тоа како треба да функционираат коморите од К4.

На седницата на К4, претседателот на Хрватската комора по дентална медицина, м-р,д-р Хрвоје Пезо, истакнал дека на претстојниот Dentex, Српската стоматолошка комора ќе земе учество во организирањето на големиот дентален собор. Истовремено, од другите комори побарал став за тоа дали 9-от конгрес на “Нови технологии” (на којшто Загреб е домаќин во 2016 година), да се одржи во мај, во периодот кога се одржува и Dentex.

Коморите на К4 едногласно одлучиле да се направи заеднички проект којшто пред се ќе се однесува на размена на стручни знаења од областа на стоматологијата, а во таа смисла коморите од регионот се договориле да се изготви заеднички web-портал на којшто ќе се објавуваат стручно-научните теми презентирани на конгресите на “Нови технологии”.

Организаторот на оваа престижна стручна манифестација, Лекарска комора на Словенија (Секторот за стоматологија) и координаторите - Стоматолошка комора на Македонија, Хрватска комора по дентална медицина и Стоматолошка комора ФБИХ, во стручно-едукативниот дел на “Нови технологии”, на присутните доктори по дентална медицина им овозможија да слушнат што е најново во стоматологијата од аспект на методи, техники и материјали што се применуваат во секојдневната пракса.

НА 11 ОКТОМВРИ ГОДИНАВА

Потпишан Договор за соработката со Бугарската дентална асоцијација



Стоматолошката комора на Македонија (СКМ) и Бугарската дентална асоцијација (БГДА) потпишаа Договорот за соработката на 11 октомври 2015 година во Софија, Република Бугарија.

Со Договорот е дефинирана соработка во областа на денталната медицина на сите нивоа. Двете најголеми институции во стоматологијата, Стоматолошката комора на Македонија и Бугарската дентална асоцијација, со Договорот утврдија:

- размена и взаемни искуства во делот на работе-

Бугарската дентална асоцијација е најголемиот организатор на стручни стоматолошки собири во Бугарија. Асоцијацијата организира најмалку четири годишни форуми, еден национален конгрес и е организатор на една од попрестижните стручни манифестации во регионот – Sofia Dental Meeting – на кој учествуваат по 80-тина поканети предавачи.

Претседателот на Стоматолошката комора на Македонија, професор Владимир Поповски, на овој голем меѓународен дентален собир, беше еден од поканетите предавачи за 2015 година.

њето и функционирањето на двете институции и почести билатерални средби,

- охрабрување во размената на информации, новини од денталната пракса, нови научни сознанија и теми и материјали од стручен и научен аспект кои се од интерес на двете институции и од интерес на докторите по дентална медицина во двете држави,
- размена на предавачи, едукатори, обучувачи во делот на континуираната стручна стоматолошка едукација,
- соработка и поддршка во членувањето меѓународните асоцијации од областа на стоматологијата.

Договорот е отворен за внесување на нови нивоа на соработка во момент кога ќе се создаде потреба и услови за тоа.

Договорот е потпишан од претседателот на Стоматолошката комора на Македонија, проф.д-р Владимир Поповски, претседателот на Бугарската дентална асоцијација, д-р Борислав Миланов и од претседателот на Ивршниот одбор на СКМ, д-р Маријан Денковски и генералниот секретар на БГДА, проф.д-р Никола Шарков.

Претставниците на Бугарската дентална асоцијација (која е членка на сите поголеми меѓународни дентални асоцијации, како и во СЕД-како земја на ЕУ) истакнаа дека на Стоматолошката комора на Македонија ќе и дадат безрезерва поддршка при аплицирањето во меѓународните тела од областа на денталната медицина.

На состанокот во Софија му претходеше средба која двете институции ја реализираа на 4 септември, годинава, во просториите на Стоматолошката комора на Македонија. На тој работен состанок двете институции разменија искуства во доменот на делување и донесоа еден општ заклучок, дека законската регулатива во двете држави има суштински разлики кои се манифестираат и во функционирањето на Комората и Асоцијацијата. Секако, двете најголеми тела во делот на денталната медицина се стожерот во функционирањето на стоматолошката пракса во државите и тие ја даваат насоката по која ќе се движи стоматологијата како гранка на медицината во иднина, а воедно се и стожер на правата и на обврските на докторите по дентална медицина во Република Бугарија и Република Македонија.

ПРИДРУЖЕТЕ НИ СЕ ВО ДИГИТАЛНАТА РЕВОЛУЦИЈА ВО СТОМАТОЛОГИЈАТА



Круна МС®



since 1991


ДИГИТАЛЕН РЕНТГЕН ПАНОРАМИКС КАБИНЕТ

www.krunams.com.mk e-mail: krunams@t-home.mk Г.Т.Ц. кула 2, кат 2 тел: 3166-919 / 071 266 919


ОДБЕРЕТЕ ГО ФОРМАТОТ НА ДИГИТАЛНАТА СЛИКА




- Стандардна панорамска слика



- Ексклузивно: 2D + Програма (седум пресека на поединечен сегмент)




- Педијатриска панорамска слика со најмало можно зрачење




- Латерална ТМЗ слика - четири пресека (со отворена и затворена уста)



- Панорамска слика без зглобови



- Латерална ТМЗ слика - два пресека (со отворена или затворена уста)



- Сегментирана панорамска слика



- Слика на параназални синуси



- Интраорална слика (CD и e-mail)

ОДБЕРЕТЕ ГО НАЧИНОТ НА КОЈ САКАТЕ ДА ЈА ДОБИЕТЕ ВАШАТА СЛИКА

Рентген фолија • CD • e-mail

ВЛИЈАЕ НА МЕТАБОЛИЗМОТ НА БИОФИЛМОТ

Нов начин за превенција на кариес?

Проф. Др. Елмар Хелвиг

Микробиолошкиот биофилм обезбедува здрава усна празнина. Но, кога имаме честа консумација на јагленохидрати со ниска молекуларна тежина, честите намалувања на рН вредноста на биофилмот, доведуваат до развој на ацидогена и ацидурична микрофлора која доведува до деминерализација на емајлот и денти-нот. Кариес настанува како резултат на метаболната активност на кариогениот микробиолошки биофилм.

Последните анализи покажуваат дека редовна употреба на паста за заби, лакови, гелови и раствори за испирање на усната празнина кои содржат флуор значително го намалуваат развојот на кариес. Во Германија, кариес преваленцата е значително намалена во последните години, особено кај адолесцентите. Сепак, голем број на лезии на иницијален кариес сеуште се појавуваат. Профил-лактичкиот ефект на флуорот е значително намален кај пациен-ти со висока кариес активност. Целта на превенција на кариес со продукти кои содржат флуор е да влијае на процесот на демине-рализација и реминерализација на забната површина.


Сепак, флуоридите тешко влијаат на биофилмот кој ја покрива површината на забот и предизвикува кариес. Затоа, начини за постигнување подобра кариес превенција се бараат веќе подолго време. Имајќи го предвид гореневеденото, во споевите кои содржат калциум како што се аморфен калциум фосфат / казеин фосфо-пептид (ACP- CPP) се развиени за дополнителна реминерализа-ција. Но, податоците за клиничката ефективност на овие произ-води се контрадикторни.

Во 2011 Центарот за стоматологија базирана на докази на Американското стоматолошко здружение објавува дека не постојат потврдени докази дека ваквите продукти всуш-ност придонесуваат во кариес превенција.

Во прилог, нивниот главен механизам на дејство е повторно ре-минерализација на претходно деминерализиран емајл на забот. Колку е можно новите методи на кариес профилакса да го преве-нираат развојот на иницијалните кариес лезии? Во таа смисла, мо-же да се каже дека клиничките студии се уште не потврдуваат до-кази дека пастите за заби без флуор кои содржат други состојки како нано-хидроксиапатит, заштитуваат ефикасно од кариес. Ка-ко резултат на тоа, истражувањата посебно се фокусираат на важ-носта на кариогениот микробен биофилм. На прв поглед, анти-микробните раствори за уста нудат добри можности за превен-ција на кариес.

Сепак, кариогените бактерии во биофилмот живеат како во за-едница, врз која антимикуробните супстанции имаат многу слаб ефект. Бактериите во биофилмот можат успешно да се заштитат себеси од овие агенси, па така многу повисока концентрација од таа што се содржи во растворите за плакнење на уста е потребна за постигнување на ефект на кариес превенција. Кариогените бак-

Prof. Dr. Elmar Hellwig, Медицински директор на Оддел за оперативна стоматологија и периодонтологија на Универзитетот во Фрајбург - Германија



тери во биофилмот живеат во некоја врста на заедница, врз која антимикуробните супстанции имаат многу мал ефект.

Само механичка орална хигиена без употреба на паста со флу-ор е недоволна за ефикасна профилакса. Откако забите ќе бидат исчистени, биофилмот кој содржи ацидофилни и ацидурични организми често останува на многу места на површината на за-бот. Некои микроорганизми кои се најдени во нормалната мик-рофлора и корелираат со здравата средина во устата се во мож-ност да ги метаболизираат молекулите од храната и плунката во амонијак (NH₃).


На тој начин, го одржуваат биофилмот во рамнотежа и пома-гаат да се супресира развојот на кариогената микрофлора. Дури постои и обратна корелација помеѓу присуство на овие алкално продуцирачки микроорганизми и преваленцата на кариес. Фак-тори кои го вклучуваат создавањето на млечна киселина од јаг-ленохидрати со ниска молекуларна тежина и создавање на NH₃ од протеини, пептиди и други молекули ја одредуваат рН во био-филмот на површината на забот. За возврат, рН го одредува бак-терискиот раст па затоа и составот на бактериската популација. Обрато, пуферскиот капацитет на биофилмот исто така влијае на овој параметар.

АРГИНИНОТ ВЛИЈАЕ НА ЕКОЛОГИЈАТА НА БИОФИЛМОТ

Во 1970 беа направени обиди за да се инфлуира биофилмот со супстанции кои имаат улога на пуфери кои би ја контролирале вред-носта на рН во тек на кариогените напади.

Овие супстанции треба да бидат метаболизирани од специфични микроорганизми за да се добие краен производ како што е амонијак.

Се покажа дека создавањето на алкални метаболити во орал-ниот биофилм игра огромна улога во кариес превенција, тие ја пу-ферираат киселината од плакот, резултирајќи со помала кариоге-на орална флора. Овие резултати подигнаа нова стратегија во про-моција на орално здравје. Студиите на Kleinberg et al го иденти-фикуваа аргининот како една од овие супстанции. Аргинин е при-сутен во плунката во слободна форма (7-15 $\mu\text{mol/l}$), и е исто така врзан со плунковите протеини и пептиди. Се метаболизира преку аргинин деиминаза (AD) системот на микроорганизми за да про-изведе (ослободи) орнитин, амонијак и CO₂. Овие бактерии ги вклу-чуваат *Streptococcus gordonii*, *Streptococcus parasanguinis* и *Strep- tococcus mitis*. Одредени лактобацили, актиномицети и спирохе-



Референци: E. Hellwig, Beeinflussung des Biofilm-Metabolismus, zm 104, Nr. 15 A, 1.8.2014, 1734–1737

покажаа промени во големината на лезијата. Авторите заклучија дека користење на паста за заби која содржи и флуор и аргинин е многу повеќе ефективна во превенција на кариес отколку употреба на паста само со флуор.

Друга студија, со речиси сличен студиски дизајн, ги спореди гореспомнатите паста за заби со аргинин (кои содржат 1450 ppm флуор како натриум монофлуорофосфат и калциум карбонат како основа) со паста за заби која содржи 1450 ppm флуор како натриум флуорид. Негативната контролна група не содржеше флуор. После шест месеци, волюменот на лезија во групата која користеше аргинин/флуор паста за заби беше намалена за 51%. Односот беше 34% за пастата за заби која содржеше само флуор и 13% за негативната група (слика 2). Студијата демонстрираше дека пастата за заби која содржи аргинин беше многу повеќе ефикасна од пастата за заби со јонски врзан флуор.

Трета студија, со сличен дизајн, спроведена на деца во Тајланд, исто покажа дека аргинин/флуор паста за заби е супериорна во однос на паста за заби само со флуор. Ефикасноста на пастата исто беше тестирана и во студии со стандардни клинички дијагностички иследувања за кариес. Голема студија која вклучи 6000 испитаници на возраст од 6 до 12 години, секој со најмалку 4 интактни трајни молари и со најмалку еден никнат траен инцизив. Студијата беше двојно слепа рандомизирана во паралелен дизајн со по 2000 испитаници во секоја група. Двете тест групи имаа благо развиена кариес активност. Испитаниците беа едуцирани да ги чистат своите заби двапати дневно со обезбедената паста за заби. Паста за заби со 1.5% аргинин и 1450 ppm F- (NaMFP) беше произведена со калциум карбонатна база. Другата паста за заби содржи ист состав аргинин и флуор само со дикалциум фосфатна база. Контролната група има паста за заби која содржи само флуор (1450 ppm). Студијата траеше две години и на крајот покажа дека тестираните паста за заби покажаа значително подобра кариес протекција од стандардните паста за заби со натриум флуорид. Разлика не е најдена помеѓу двете паста за заби со аргинин (слика 1) Пас-

THE SUGAR ACID NEUTRALIZER™ ТЕХНОЛОГИЈА



The Sugar Acid Neutralizer™ Технологијата содржи 1,5% аргинин кој претставува:

- Аминокиселина која се наоѓа во природата
- Есенцијален составен елемент за протеини
- природно се наоѓа во прехранбени продукти , говедско , свинско , пилешко месо, морски плодови , соја итн.
- природна состојка на човековата плунка
- Игра значајна улога во клеточната делба , зараснување на рани , функција на имуниот систем и ослободување на хормони.
- Денес се користи во многу диететски суплементи.

тата за заби со аргинин, флуор и дикалциум фосфат исто така даде подобар резултат од пастата за заби со флуор што се однесува до запирање (повторно зацврстување) на кариес – иницирана деминерализација на површината на коренот.

ЗАКЛУЧОК

Топикална апликација на флуорирани производи се уште е златен стандард во кариес превенција. Сепак, модификација на кариогениот биофилм ја отвори можноста за нови начини на кариес превенција во иднина. Теоретската можност за влијание врз биофилмот со алкалесцентни молекули како аргинин, првично предложено од Клеинберг на крај на 1970 год., е реализирана во производи за клиничка употреба кои се успешно тестирани. Покрај тоа, калциумските компоненти во овие производи даваат можност за зголемување на количината на слободни калциумови јони за реминерализација по напад на кариес на површината на забот.



20 години Стоматолошка комора на Македонија



Стоматолошката комора на Македонија (СКМ) е професионално, независно здружение на стоматолозите и нивен легитимен застапник во Република Македонија.

Сите доктори на стоматологија кои стоматолошката дејност ја извршуваат на територијата на Република Македонија, имаат обврска, но и чест да бидат членови на Стоматолошката комора на Македонија.

Со децении стоматолозите се стремее да се здружат за да го унапредат сопственото знаење и да го применат во практиката, но и да си обезбедат сигурност низ различните форми на професионално здружување.

Со појавата на првите школувани стоматолошки кадри во светот воопшто, се јавува потребата од континуирана едукација, но и за формирање на организација која ќе ги застапува и штити професионалните интереси и ќе се грижи за угледот на членовите и на професијата/еснафот.

Европската стоматолошка историја бележи дека првата стоматолошка асоцијација е формирана во Велика Британија во 1880 година. Нејзин основач бил Џон Томс (John Tomes).

Во Париз, на 6 и 7 август 1931 година е формиран Сојуз на словенските стоматолози. Следната година, со фузија на три помали здруженија се конституира Сојузот на стоматолошките

друштва на Југославија. Зачетоците на здружувањето на образованите стоматолошки кадри во Македонија се тесно поврзани со формирањето на Македонското медицинско друштво. Тоа е формирано во 1947 година.

Во деведесеттите години на минатиот век со распаѓањето на тогашната држава престанаа да функционираат и стоматолошките здруженија на Југославија (СФРЈ).

На 22 декември 1995 година, во Скопје е одржано основачко собрание на Стоматолошката Комора на Македонија.

Како основачи се заведени следните 10 лица:

1. Д-р Донеv Трајко Стојан (Струмица)
2. Д-р Веновски Бранко (Битола)
3. Д-р Николовски Никола Ристо (Прилеп)
4. Д-р Арсов Јордан Тодор (Прилеп)
5. Д-р Георгиевски Стојан Петар (Тетово)
6. Д-р Кировска Богдан Лидија (Гостивар)
7. Д-р Бојаџиевска Драгољуб Ленче (Скопје)
8. Д-р Талаганова Страхил Олга (Куманово)
9. Д-р Гаќев Иван Драгослав (Штип)
10. Д-р Додевски Атанас Стојанче (Куманово)

По завршувањето на првата седница, иницијативниот одбор и присутните делегати стоматолози ја донесоа историската ОДЛУКА за формирање на Стоматолошката комора на Македонија:

Првиот претседател на ново основаната стоматолошка комора на Македонија, д-р Драгољуб Велески со неговите соработници

ОДЛУКА за формирање на Стоматолошка комора на Македонија

Се формира Стоматолошка комора на Македонија како самостојна, слободна, доброволна и професионална организација на докторите по стоматологија, здружени заради заштита и унапредување на стучноста, етичките права и должности и подобрување на квалитетот на стоматолошката здравствена заштита и тоа:

1. Имиња на оснивачи-прилог список
2. Назив на организација- Стоматолошка комора на Македонија
3. Седиште на организацијата-ул. Водњанска бр.17 Скопје
4. Цели и задачи на Комората:

- Комората ги застапува и ги заштитува интересите на сите доктори по стоматологија и се грижи за угледот и дисциплината во вршењето на стоматолошката професија, независно од тоа каде ја обавуваат својата дејност. За таа цел комората ги врши следните задачи:
- Води регистар за сите членови доктори по стоматологија што работат во стоматолошката здравствена дејност во Република Македонија кои се нејзини членови.
- Донесува мислења за начинот и постапките за издавање, продолжување и одземање на лиценцата на членовите на Комората.
- Донесува Кодекс на стоматолошката деонтологија.
- Се грижи за почитување на етиката и правните норми при вршењето на стоматолошката практика.
- Се грижи за придржување кон моралните принципи, чесноста и неопходната оданост кон стоматолошката професија, за угледот на докторите по стоматологија, за дисциплината во извршувањето на стоматолошката професија и за чување на лекарската тајна.
- Се грижи за одбрана на честа и независноста на стоматолошката професија.
- Се грижи и го поттикнува постојаното стручно усовршување на своите членови, за која цел организира семинари, курсеви и други форми на усовршување.
- Учествува во утврдувањето на вредноста на трудот на докторите по стоматологија и во донесувањето на основната цена на стоматолошките здравствени услуги.

- Дава мислење во подготвувањето на законите и прописите, планските документи и кадровски планови од областа на здравството во Македонија и соработува во утврдувањето на стручни ставови за вршењето на стоматолошката лекарска практика.
- На своите членови им дава правна помош во врска со вршењето на стоматолошката професија во рамките на задачите на Комората.
- Ги следи потребите за доктори по стоматологија и им помага во барањето вработување и соодветна замена за време на отсуство.
- Ја поттикнува соработката меѓу членовите и ги разгледува и смирува евентуалните спорови меѓу нив.
- Се бори против сите видови надрилекарство во Република Македонија и против нелегалната стоматолошка дејност.
- Врши и други работи согласно законите, прописите, Кодексот на стоматолошката деонтологија и овој Статут.
- Учествува во склучување на договори со фондот за здравствено осигурување и ги штити правата и интересите на докторите по стоматологија пред Фондот. Правото за склучување на договори со Фондот е подеднакво за сите доктори по стоматологија.

Лично име на овластеното лице кое ќе ги врши работите за упис на организацијата во Регистрот проф. д-р Драгољуб Велески.

По донесување на одлуката е донесена и следнава ПРОГРАМА за дејствување на Стоматолошката комора на Македонија:

1. Води Регистар за сите членови доктори по стоматологија што работат во стоматолош-

Слика 2 Претседател д-р Миле Царчев - од 2000-2006 година го превзема знамето на БАСС од Албанската асоцијација



ката здравствена дејност во Република Македонија кои се нејзини членови.

2. Донесува мислења за акти-правилници за начинот и постапката за издавање, продолжување и одземање на лиценцата на членовите на Комората.
3. Донесува Кодекс на стоматолошката деонтологија.
4. Се грижи за почитување на етиката и правните норми при вршењето на стоматолошката практика.
5. Се грижи за придржување кон моралните принципи, чесноста и неопходната оданост кон стоматолошката професија, за угледот на докторите по стоматологија, за дисциплината во извршувањето на стоматолошката професија и за чување на лекарската тајна.
6. Се грижи за одбрана на честа и независноста на стоматолошката професија.
7. Се грижи и го поттикнува постојаното стручно усовршување на своите членови, за која цел организира семинари, курсеви и други форми на усовршување.
8. Учествува во утврдувањето на вредноста на трудот на докторите по стоматологија и во донесувањето на основната цена на стоматолошките здравствени услуги.
9. Дава мислење во подготвувањето на законите и прописите, планските документи и кадровските планови од областа на здравството во Македонија и соработува во утврдувањето на стручни ставови за вршењето на стоматолошката лекарска практика.
10. На своите членови им дава правна помош во врска со вршењето на стоматолошката професија во рамките на задачите на Комората.
11. Ги следи потребите за доктори по стоматологија и им помага во барањето вработување и соодветна замена за време на отсуство.
12. Ја поттикнува соработката меѓу членовите и ги разгледува и смирува евентуалните спорови меѓу нив.
13. Се бори против сите видови надрилекарство во Република Македонија и против нелегалната стоматолошка дејност.
14. Учествува во склучување на договори со Фондот за здравствено осигурување и ги штити правата и интересите на докторите по стоматологија пред Фондот.
15. Соработува со стоматолошки комори на други држави и со други меѓудржавни ор-



ганизации и здруженија од областа на здравството.

16. Соработува во сите области со Лекарската комора на Македонија и со другите здравствени здруженија преку непосредни контакти, размена на информации, публикации како и преку организирање на советувања, саеми и изложби, деловно поврзување и сл.
17. Соработува со органите на Република Македонија, а особено при утврдувањето на развојната и економската политика посебно во доменот на здравствената заштита.
18. Соработува со здравствените организации, научните организации, здруженијата на граѓаните и со другите институции од областа на здравството.
19. Врши и други задачи согласно законите, прописите, Кодексот на стоматолошката дејност и овој Статут.

Делегатите на основачкото Собрание, покрај другото, назначиле и прв Претседател на СКМ, д-р Драгољуб Велески, со мандат од 4 години (1995-1999).

Претседател на СКМ во периодот 2000-2006 година е д-р Миле Царчев.

По него доаѓа третиот претседател д-р Владо Ванковски со мандат од 2006-2010 година.

Потоа д-р Марија Накова од 2010-2014, а од 2014 година мандатот го добива д-р Владимир Поповски кој засега поприлично ангажирано се зафаќа со проблемите и раководењето за што ќе се произнесат и членовите кои контактираат со него и воопшто со Комората.

Проф. д-р Бранислав Даштевски

Слика 3 Новиот Претседател д-р Владимир Поповски ги започнува своите активности со колегите

КОНГРЕСИ – СИМПОЗИУМИ


Датум	Место	Собир	Организатор
05.03	Прилеп	симпозиум	ДДДММ
06.03	Гостивар	семинар	Стоматолошко друштво на Албанците
19.03	Скопје	Годишен состанок на стручно здружение	МСД (Здружение на специјалисти по детска и превенивна стоматологија)
09.04		симпозиум	МСД (Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот)
16.04	Куманово	симпозиум	ДДДММ и Етернитас
12.05	Охрид	конгрес	МСД (Здружение на специјалисти по ортодонција).
13.05	Струга	конгрес	Стоматолошко друштво на Албанците
28.05	Скопје	меѓународен симпозиум	ДДДММ
02 до 04.06		конгрес	МСД (Здружение на специјалисти по орална хирургија)
17 до 19.06		меѓународен конгрес	МСД (Здружение на специјалисти по стоматолошка протетика)
17.09	Кавадарци	симпозиум	ЗПСЗУ
17.09	Скопје	годишен состанок	МСД (Здружение на специјалисти по максилофацијална хирургија)
24.09	Скопје	симпозиум	МСД (Здружение на специјалисти по детска и превенивна стоматологија)
1.10		симпозиум	МСД (Здружение на специјалисти по болести на устата и пародонтот)
8.10		симпозиум	МСД (Здружение на специјалисти по стоматолошка протетика)
15.10	Велес	симпозиум	ДДДММ и Стоматолошко здружение на Македонија
29.10		симпозиум	МСД (Здружение на општи стоматолози)
05.11	Штип	симпозиум	Универзитет Штип (Стоматолошки факултет)
12.11	Струмица	симпозиум со меѓународно учество	ДДДММ и Етернитас
13.11	Тетово	семинар	Стоматолошко друштво на Албанците

- работилници 2016

Бодови	
12/8	
8/4	<p>Врз основа на член 35 точка 4 од Статутот на Стоматолошката комора на Македонија и Правилникот за облиците и критериумите за распоредување на облиците и бодовите за стручно усовршување на обновување на лиценцата за работа, на докторите на стоматологија (Службен весник на РМ бр. 13, 01.02.2006), претседателот на Стоматолошката комора на Македонија ја донесе следната</p> <p style="text-align: center;">ОДЛУКА</p> <p style="text-align: center;">за правилата, критериуми и рокови за акредитирање на годишните планови за облиците на континуирано стручно усовршување</p> <p style="text-align: center;">РОК ЗА РЕЗЕРВИРАЊЕ НА ТЕРМИН И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВА</p> <p style="text-align: center;">Член 1</p> <p>Акредитираните организатори, најдоцна до 30 ноември тековната година, ги најавуваат своите стручни стоматолошки настани за следната година и тоа со доставување на детален список со назначени датум, место и централна тема на стручните настани за одржување на облиците од континуирана стручна стоматолошка едукација, со што вршат резервирање на термините пред почетокот на календарската година.</p> <p>Организаторот, целосно пополнето барање за акредитација и бодирање на стручен настан до Комисијата за стручни стоматолошки прашања на СКМ (настан кој е предвиден во годишниот календар на стручни собири на Комората), мора да достави најдоцна три месеци пред резервирањето термин.</p> <p>Во случај собирот да не се одржи на резервирањето термин, за истиот настан организаторот ќе го загуби правото да резервира друг термин во рок од три месеци.</p> <p style="text-align: center;">СУПЕРВИЗОРИ</p> <p style="text-align: center;">Член 2</p> <p>Секој одржан облик на стручно усовршување ќе биде следен од супервизори чии имиња ќе се објавуваат на официјалната web-страница на Комората веднаш до акредитирањето и бодирањето настан.</p> <p>Супервизорите во службата на Комората во рок од 10 дена од денот на одржување на собирот ќе мора да достават извештај за спроведена супервизија.</p> <p style="text-align: center;">НЕЦЕЛОСНОСТ НА ПРИЈАВИТЕ</p> <p style="text-align: center;">Член 3</p> <p>Комисијата за стручни прашања ќе ги разгледува само целосно пополнетите пријавени доставени во рокови определени во член 1 од оваа Одлука.</p> <p>Пријавите кои не ги задоволуваат критериумите од оваа Одлука ќе бидат одбиени и обликот за стручно усовршување нема да биде акредитиран.</p> <p style="text-align: center;">ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ</p> <p style="text-align: center;">Член 4</p> <p>Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино донесување.</p> <p style="text-align: center;">Претседател Стоматолошка комора на Македонија Проф. д-р Владимир Поповски</p>
12/8	
12/8	

Примена на диодниот ласер

Expert/Master lase 980nm (приказ на случаи)



Диодниот ласер денес најчесто се користи во протоколите на меките ткива на усната шуплина, за отстранување на фиброми, хемангиоми, мукокели, френулектомија, гингивектомија, херпес, ендодонција и останати интервенции. При работата е користен MASTER Lase KaVo апаратот, со мали димензии, дизајниран за примена на меките ткива, со широк спектар на употреба, односно 35 подесени индикации со понтери во текот на третманот. Ласерскиот апарат има бранова должина 980 nm, со минимален пречник на оптичкото влакно од 240 μm и излезна сила од 8 вати.

Вовед:

Ласерот е акроним за зајакнување на светлоста со помош на зголемена светлосна активност по пат на зрачење (LASER). Ласерот претставува специфичен облик на светлост и за разлика од обичната светлина ласерскиот зрак е монохроматски, кохерентен и насочен. Интеракцијата помеѓу електромагнетниот бран и биолошкиот спроводник зависи од брановата должина и оптичките својства на ткивото. Хромофо-

ри на ткивата во интеракција со ласерот се вода, меланин и хемоглобин. (1, 2) Од моментот на откривање на ласерот па се до денес развиени се различни типови на ласери кои меѓусебно се разликуваат зависно од видот на активниот медиум. Производството на различни типови на ласери и нивното техничко усовршување отвори ново подрачје во науката. Со самото тоа многу гранки на стоматологијата ја препознаваат важноста на ласерската технологија.

ЦЕЛ НА РАБОТА

Целта е да се прикаже можноста за терапија на меките ткива во усната шуплина со примена на диодниот ласер MASTER Lase KaVo 980.

МЕТОД НА РАБОТА И МАТЕРИЈАЛИ

При работата е користен MASTER Lase KaVo апаратот со мали димензии, дизајниран за примена во меките ткива, со широк спектар на употреба, содржан во 35 подесени индикации со поинтер во текот на третманот.

Ласерскиот апарат со внатрешно напојување кој се употребува во стоматологијата има бранова должина 980 nm, фибер оптички влакна од 300 μm и 240 μm , како и сафирни продолжетоци. Излезната сила е 8 вати. Диодниот ласер MASTER KaVo е активен медицински апарат во склад со класата II b и бара соодветна заштитна опрема за очи.

Случај 1

Кај пациентка, 38 години, при клинички преглед е констатирана лезија во форма на топче со пречник од околу 1 cm, јасно ограничена, издигната над слузокожата, бледо розева боја на внатрешната страна на образот. Клиничката слика упатуваше на фибром. Откако на пациентката и беше објаснет планот и протоколот на лекувањето, добиена е нејзина писмена согласност.

Комозитите наменети за апликација со bulk техниката може да бидат од два типа: со пониска (течни композити) или со поголема вискозност (во форма на паста како и конвенционалните композити).

Композитите со помала вискозност, односно течните композити наменети за булк техниката, како што се: x-tra base (VOCO), Venus[®] Bulk Fill, (Heraeus Kulzer), SDR (Dentsply DeTrey), SureFil SDR flow (Dentsply Caulk), имаат слични карактеристики и со нив еднакво се ракува како и со останатите течни композити, освен што може да се полимеризираат во слоеви и до 4мм. Обично, тие лесно се аплицираат и лесно се самоадаптираат кон сидовите на кавитетот, имаат низок полимеризационен контракција (3-6%). Но поради слабата отпорност кон цвакалните сили, а и потешкото моделирање на оклузалната анатомија, најчесто треба да се препокријат со класичните композити наменети за постериорните заби. Сосема обратно, кај композитите со поголема вискозност, како на пример Tetric Evo-Ceram[®] Bulk Fill (Ivoclar) и SonicFill (KaVo), X-tra fil (VoCo), QuiXX (Dentsply Caulk) адаптацијата кон сидовите на кавитетот е послаба, но многу полесно се обликуваат.

Производот на Kerr наречен SonicFill систем е композит кој содржи 84% неоргански материји. Тој е вискозен во нормална состојба, но се размекнува за време на акцијата со соничниот апарат, па така адаптацијата на материјалот ко сидовите се зголемува за време на апликацијата, но по престанување на активација се враќа во првобидната состојба, лесно се моделира и има добри механички карактеристики кои можат да се спротивстават на оклузалните сили.

Во последните неколку години, откако се актуелизираше интересот за bulk-fill композитите, во литературата можат да се најдат многу публикации кои се однесуваат на испитувањата на различни аспекти и воглавно освен можноста за полимеризација на подлабоките слоеви, карактеристиките на материјалите се многу слични со класичните композити од истата група.

Докажано е дека можноста за подлабока полимеризација е навистина двојно зголемена кај овие материјали и дека цврстината на материјалот во најдлабоките слоеви е над 80%, што е клинички прифатливо. Но треба да се има предвид дека длабочината на апроксималните кавитети може да биде и поголема од 7-8 мм. Исто така, оваа полимеризација се одвива само доколку се корисити ламба со

Дефинитивно генезниот bulk-fill композицијата поседуваат и подобрување на некои од своите карактеристики, но при нивото користење треба да се земе предвид дека полимеризациониот стрес и контракција не се помали отколку кај класичните композицијата.

оптимални карактеристики, во оптимално време (10-40 секунди) и доколку светлината е насочена под прав агол во однос на површината која се полимеризира. Многу од стоматолозите имаат стари или оштетени ламби кои не ја емитуваат оптималната светлосна енергија, а често на нивните продолжетоци е зелен дебрис од композитите. Најдобри резултати се добиват доколку осветлувањето е двојно долго (10-40 секунди), а доколку се користат ламбите за брза полимеризација (3-5 секунди), светлосниот зрак не пенетрира доволно длабоко. Или накратко речено, многу од ламбите на стоматолозите неможат да го постигнат посакуваниот резултат.

Дефинитивно денешните bulk-fill композити поседуваат подобрување на некои од своите карактеристики, но при нивото користење треба да се земе предвид дека полимеризациониот стрес и контракција не се помали отколку кај класичните композити. Доколку стоматологот смета дека со користењето на овој тип на композити ќе допринесе за подобрување во својата работа, треба да внимава да употреби точни индикации за употреба на материјалот, да внимава на исправноста на својата полимеризациона ламба и да ја користи правилната техника на апликација.

Sonicsfill на KaVo е затворен систем кој се состои од соничен активатор и апликатори со единечна доза композит.

Проф.д-р Лидија Поповска

Литература

1. Alrahlah A, Silikas N, Watts DC. Post-cure depth of cure of bulk fill dental resin-composites. Dent Mater. 2014 Feb;30(2):149-54.
2. Benetti A, Havndrup-Pedersen C, Honoré D, Pedersen M, Pallesen U. Bulk-fill resin composites: polymerization contraction, depth of cure, and gap formation. Oper Dent. 2015 Mar-Apr;40(2):190-200. doi: 10.2341/13-324-L. Epub 2014 Sep 11.
3. Leprince JG, Palin WM, Vanacker J, Sabbagh J, Devaux J, Leloup G. Physico-mechanical characteristics of commercially available bulk-fill composites. J Dent. 2014 Aug;42(8):993-1000
4. Marovic D, Tauböck TT, Attin T, Panduric V, Tarle Z. Monomer conversion and shrinkage force kinetics of low-viscosity bulk-fill resin composites. Acta Odontol Scand. 2014 Dec 29:1-7.
5. M.Orłowski, B.Tarczydło, R.Chałas. Evaluation of Marginal Integrity of Four Bulk-Fill Dental Composite Materials: In Vitro Study. The Scientific World Journal Volume 2015 (2015),
6. El-Damanhoury H, Platt J. Polymerization shrinkage stress kinetics and related properties of bulk-fill resin composites. Oper Dent. 2014 Jul-Aug;39(4):374-82